

Манифестацијата "Кафе кино", изложбата на скулптури именувана како "Психолошките состојби низ секојдневното човеково битисување" на авторката Анета Божинова, како и концертот "Гласови на православна Русија во Македонија", беа дел од културните збиднувања, кои повторно се под покровителство на Скопско лето 2005. Љубителите на филмската и на ликовната уметност, како и на духовната православна музика имаа несекојдневна можност да присуствуваат на одбележувањето на неколку значајни настани: 100-годишнината од македонскиот и од балканскиот филм, маестралната магистерска творба на Анета Божинова, како и гостувањето на Хорот на Руската православна црква, кој ни подари незаборавни денови на духовна музика и православно црковно пеење.



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

ТВОРЕЧКИ И ЖИВОТЕН ИМПУЛС

Значаен и по многу нешта провокативен културен настан од Скопското културно лето беше промоцијата на самостојната изложба на нашата реномирана македонска слободна уметничка Анета Божинова. Изложбата именувана како "Психолошките состојби низ секојдневното човеково битисување", беше промовирана на 9 јули во националната галерија на Македонија "Чифте амам". Анета Божинова е родена 1974 година во Скопје. Во 1993 година го завршила училиштето за применета уметност - вајарскиот одсек во Скопје, во класата на професор Ангел Нацевски. Од 1993 до 1998 година студирала вајарство при Факултетот за ликовни уметности во Скопје кај проф. м-р Стефан Маневски.



100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ФИЛМ

Со ревија на најновата продукција на македонскиот игрален филм и најгледаните странски филмови ќе се одбележат 100-годишнината од македонскиот и од балканскиот филм.



Честа прв да ја отвори културната манифестација "Кафе кино", која почна на 13 јули, ја имаше филмот "Прашина" на Милчо Манчевски. Имено, манифестацијата "Кафе кино" е составен дел од Скопското културно лето и оваа година ќе презентира проекции од 13 до 23 јули во забавниот парк "Луна". Инаку, манифестацијата е поддржана од Дирекцијата за култура и уметност, Скопје, "Манаки филм" и Фестивалот "Браќа Манаки". Македонската публика ќе има можност да ги проследи најпознатите македонски филмови од последните



години како: "Како лош сон" на Антонио Митриќески, "Големата вода" на Иво Трајков, "Бубачки" на Игор Иванов, "Како убив светец" на Теона Стругар Митевска, "Илузија" на Светозар Ристовски и "Бал-кан-кан" на Дарко Митревски.





дел од животот, значи: страв, будење, енергија, полет, комуникација, сè она што го носи и што е склопено во секојдневието. Сметам дека приложените експонати се многу реални како теми, иако се претставени на еден поинаков начин, доживевани од едно мое лично видување".

За своите идни планови авторката е со следниот став:

"Во моментот, заедно со сликарката Тања Таневска работиме на проект кој треба да претставува една оригинална македонска творба. Проект кој би бил промови-



Во периодот меѓу 1998-2000 година работела на својот магистерски труд на тема "Психолошките состојби низ секојдневното човеково битисување" кај проф. м-р Драган Поповски - Дада. Од 1998 година е член на ДЛУМ. Анета Божинова има промовирано бројни самостојни и групни изложби, како во земјава така и во странство.

За изложбата во Чифте амам Божинова вака ги искажа своите импресии:

"Изложбата ја доживувам како моментален врв, како максимумот кој можев да го дадам, да го извлечам од себе и особено ми е драго што луѓето го примаат тоа од срце. Дадов сè, дадов толку колку што можев, ми се чини дека и последната сила ја дадов само да миже квалитетот колку што е можно подобар. Овие несекојдневни и специфични дела за мене претставуваат

ран некаде за 6 месеци. Нашите луѓе, нашата држава заслужуваат да имаат нешто традиционално, нешто што треба да нè карактеризира токму нас Македонците и во душата и во чувствата".


Актуелната изложба во Чифте амам е предвидена да трае до 22 јули.

ГЛАСОВИ ОД ПРАВОСЛАВНА РУСИЈА

Од 10 до 15 јули, во шест градови во земјава се одржа манифестацијата "Гласови на православна Русија во Македонија", во организација на Министерството за култура, Македонската православна црква, Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и во соработка со Меѓународниот фонд за единство на православните народи и Скопското културно лето.



Три руски хора со околу 70 хористи настапија со духовна музика и православно црковно пеење. Гостуваа Хорот на Московската духовна академија и Богословијата, составен од студенти, идни пастири на Руската православна црква, Камерниот хор "Класика" на Меѓународниот фонд за единство на православните народи и Камерниот хор на москов-



ското државно музичко училиште "Гнесини". Манифестацијата почна во Соборниот храм во Скопје, а наредните денови продолжи во Велес, Струмица, Прилеп, Битола и заврши на 15 јули во црквата "Св. Софија" во Охрид. На свеченото отворање на манифестацијата, кое се одржа во Соборниот храм "Св. Климент Охридски" во Скопје, беше прочитана пораката на патријархот на Руската православна црква Алексеј Втори до македонските верници.

Меѓународниот фонд за единство на православните народи е основан во 1995 година, со благослов и раководство на рускиот патријарх Алексеј Втори. "Гласови на православна Русија во Македонија" е прв контакт на Фондот со македонската јавност, што ќе биде и можност во иднина тој да отвори претставништво во Македонија.

ADNAN D.o.o. Lazani
Tel.: 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
e-mail: dautoski@web.de

Direktor Aljja Dautoski

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

BALI D.o.o. Struga
Mob. 070 / 247 920
0173 / 9410324

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot